

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 март 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Станковска Деспина од с. Амзабегово, Свети Николе УП2 09-59/21 од 26 март 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-261 од 4 декември 2019 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-261 од 4 декември 2019 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Станковска Деспина од с. Амзабегово, Свети Николе до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-59/21 од 26 март 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-261 од 4 декември 2019 година издадено од КЕЦ Штип.

Решението е издадено во 2019 година и е извршена уплата по истото, но сеуште нема реализација. Според Електродистрибуција, поради неколку спорни парцели има застој но во најскоро време ситуацијата ќе биде надмината.

На денешната седница се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-59/21 од 26 март 2021 година со прилог:
  - Имотен лист бр. 3487 за КП бр. 6004, КО Свети Николе
  - Уплатници за реализација на Решение за согласност за приклучување
  - Потврда дека КП бр. 6004/18, КО Свети Николе е вон градежен опфат на Свети Николе
  - Потврда за исправност на техничка инсталација
  - Решение за легализација
  - Решение за согласност бр. 11-264 од 4 декември 2019 година на КЕЦ Штип
2. Одговор на Приговор од 1 март 2021 година.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, во обжаленото Решение, во делот Обврски на Електродистрибуција е наведено дека Електродистрибуција е должна да го приклучи објектот на барателот на дистрибутивната мрежа по добивање на одобрение за употреба на приклучокот.

Фактот што е изминат подолг временски период од издавањето на Решението е поради други институции кои се надлежни за издавање на соодветна документација која Електродистрибуција треба да ја обезбеди во постапката за реализација на Решението за согласност за приклучување.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–59/21  
11 март 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски